

**АКЦИОНЕРСКО ОСИГУРИТЕЛНО
БРОКЕРСКО ДРУШТВО
МИНТ ИНС АД, - Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независните ревизори**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 – 22
 Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Акционерите на Акционерско Осигурително Брокерско Друштво МИНТ ИНС АД, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МИНТ ИНС АД, Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноси на раководството за финансиските извештаи

Раководството на МИНТ ИНС АД, Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на МИНТ ИНС АД, Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски и информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МИНТ ИНС АД, Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 14 мај 2025 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана




Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје



Управител

Атанасовски Борислав



МИНТ ИНС АД, Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	5	23.569	11.402
Останати приходи		3.334	129
Употребени сировини и помошни материјали	6	-796	-579
Плати и надоместоци на вработените	7	-9.578	-5.389
Трошоци за амортизација		-68	-18
Останати оперативни расходи	8	-14.468	-5.158
Добивка/Загуба од редовно работење		1.992	388
Финансиски приходи	9	-	-
Добивка/Загуба пред оданочување		1.992	388
Данок од добивка		-410	-94
Нето добивка/загуба		1.582	294
Основна заработувачка по акција (денари)	15	3.164	588

Извршен директор

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи



МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Нето добивка/загуба за периодот		1.582	294
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		<u>1.582</u>	<u>294</u>

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи



МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	10	624	347
Нематеријални средства	10	215	49
Долгорочни позајмици	11	-	-
Вкупно долгорочни средства		839	396
Залихи		15	4
Побарувања од купувачи	12	9.922	5.197
Останати краткорочни побарувања	13	25.471	12.536
Парични средства и хартии од вредност	14	1.310	662
Вкупно тековни средства		36.719	18.399
ВКУПНО СРЕДСТВА		37.558	18.795
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал	16	3.070	3.070
Нераспределена добивка	16	1.542	-41
Траен капитал		4.612	3.030
Обврски спрема добавувачи	17	9.495	6.783
Останати краткорочни обврски	18	5.958	1.583
Останати краткорочни кредити	19	17.492	7.400
Вкупно тековни обврски		32.946	15.766
ВКУПНА КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		37.558	18.795

Извршен Директор

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Акционерски капитал	Акумулирана загуба/добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2024 година	3.070	-40	3.030
Сеофатна добивка			
Добивка за 2024 година	-	1.582	1.582
Вкупна софатна добивка	-	-228	-228
Трансакции со сопствениците			
Останато			
Состојба на 31.12.2024 година	3.070	1.542	4.612

во илјади денари	Акционерски капитал	Акумулирана загуба/добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2023 година	3.070	-334	2.736
Сеофатна добивка			
Добивка за 2023 година	-	294	294
Вкупна софатна добивка	-	-228	-228
Трансакции со сопствениците			
Останато			
Состојба на 31.12.2023 година	3.070	-40	3.030

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

МИНТ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
Парични текови од оперативни активности		
Нето загуба	1.582	294
Амортизација	68	18
Побарувања од купувачи	-4.725	-5.064
Останати побарувања	-12.936	-12.389
Залихи	-11	-1
Обврски према добавувачи	2.713	6.711
Останати тековни обврски	4.376	1.583
Нето парични текови од оперативни активности	-8.932	-8.849
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на НПО	-511	-414
Побарувања по долгорочни кредити		2.279
Расходувани основни средства	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-511	1.865
Парични текови од финансиски активности		
Краткорочни кредити	10.092	7.400
Нето парични текови од финансиски активности	10.092	7.400
Нето намалув./зголем. на паричните средства	648	416
Парични средства на почеток од годината	662	246
Парични средства на крајот од годината	1.310	662

Белешките се составен
дел на овис финансиски извештаи



МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Осигурителното брокерско друштво МИНТ ИНС АД, Скопје е основано и со седиште во Република Македонија. Со Решение број 12-2667/7 од 23.01.2009 година на Министерството за финансии на Република Северна Македонија дадена е дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво МИНТ ИНС АД, Скопје.

Основни дејности на Друштвото се исклучиво осигурително брокерски работи преку осигурителни брокери, посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан, снимање на ризици, снимање на процена на штети, посредување при продажба и продажба на остатоците од осигурени штетни предмети, воведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците кои преставуваат опасност.

Основната главнина на друштвото изнесува 50.000 евра поделени на 500 обични акции секоја со номинална вредноста од 100 евра.

Просечниот број на вработени во Друштвото во 2024 година изнесува 38 лице (2023: 21 лица).

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица Пиринска бр 52 Скопје - Центар.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на МИНТ ИНС АД, Скопје се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со законските прописи во Република Македонија, со извесни рекласификации заради усогласување со барањата за известување согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување освен за споредбени податоци за Извештајот за парини текови, кои се објавени и се во примена во Р.Северна Македонија, во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РСМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година, 164/2010 и 107/2011.

Финансиските извештаи се подготвени врз претпоставката за неограничен континуитет на деловното работење на друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се изготвени со употреба на концептот на набавна вредност, модифицирани со ревалоризација на основните средства и амортизацијата доколку има пораст на цените на производителите на индустриски производи во Република Северна Македонија, а според податоци што ги објавува Заводот за статистика на Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 и 2023. Тековните податоци се изразени во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2024 година се прикажани во понатамошниот текст.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.1. Приходи и расходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците преставуваат брокерски провизии и надомести кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото, а тоа е застапување во осигурување и осигурителни посредници. Приходите и расходите по основ на провизии и надомести се прикажваат во моментот на нивното настанување без оглед дали се платени или наплатени, односно кога истите се заработени.

Приходите од камати произлегуваат од депонирани средства на жиро сметките и дадени депозити во банки и се прикажуваат во моментот на нивното настанување за периодот за кој се однесуваат без оглед дали се наплатени.

3.3. Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на акционерите за примање на истите.

3.4. Останати приходи

Останатите приходи се приходи кои не произлегуваат од вршењето на основната дејност и кои се однесуваат на периодот за кој се составени финансиските извештаи.

3.5. Признавање на расходите

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото, настанати заради вршење на услугите во текот на годината и се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.

Расходите за камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите, независно дали се платени или не.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Останати расходи

Останатите расходи се расходи кои настануваат заради остварување на основната дејност и кои се однесуваат на периодот за кој се составени финансиските извештаи. Финансиските средства се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за ненаплативост. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

3.7. Даноци од добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.8. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на финансиските извештаи, парите се состојат од готовина во благајна и парични средства на сметки во банки (редовна сметка и клиентска сметка во НРБМ) и депозити во банки со краток рок на доспевање. За целите на Извештајот за готовински текови, паричните средства се состојат само од готовина во благајна и на сметки во банки.

3.10. Побарувања

Побарувањата се евидентираат во моментот кога се настанати побарувањата во име и за сметка на клиенти. Согласно правилата за работа, со реализација на побарувањата и обврските од и према клиентите што се однесуваат на купување и продажба на осигурителни полиси во брокерските друштва само се евидентираат, а не преставуваат приход на друштвото.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Едно средство се признава за НПО кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавките на опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредноста. Набавната вредноста на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата на опремата се пресметува по стапки не пониски од со закон пропишаните стапки. Набавната или ревалоризирана вредност на опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства

Пропишаните стапки на амортизацијата за опремата што ги поседува Друштвото се како што следи:

Компјутери	25%
Транспортни средства	25%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.14. Капитал

Основната главнина на Друштвото изнесува 50.000 евра поделана на 500 обични акции. Номиналната вредност на една обична акција изнесува 100 ЕУР.

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, според кој друштвата се обврзани да издвојуваат во овие резерви најмалку 15% од годишната нето добивка до моментот кога оваа резерва ќе достигне 20% од вредноста на капиталот на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Доколку износот на законската резерва не надминува 20% од вредноста на капиталот на Друштвото, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на разните видови ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи.

Раководството на Друштвото е одговорно за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.

Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

(б) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите.

(в) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната доспеаност.

Друштвото има имплементирано сметководствени и контролни политики и континуирано ги следи своите парични текови.

МИНТ ИНС АД, Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Друштвото секогаш се осигура дека има доволно готовина на располагање за подмирување на доспеаните обврски. Ова ги исклучува потенцијалните влијанија на непредвидливи ситуации.

(г) Ризик на каматна стапка

Друштвото поседува финансиски средства (пари и парични еквиваленти и депозити во банки орочени на и над три месеци) со варијабилни каматни стапки. Бидејќи пазарните каматни стапки кои ги носат овие средства се стабилни и ниски, евентуалните промени во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансискиот резултат на Друштвото.

Друштвото нема обврските по долгорочен кредит со што Друштвото не е изложено на ризик на каматна стапка.

(д) Управување со капиталот

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Друштвото не располага со вложувања во хартии од вредноста, а кои се предмет на ризикот од промена на цената на капиталот.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари

Приходи од брокеража
Останати приходи

Вкупно

2024	2023
23.179	9.502
390	1.900
23.569	11.402

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

во илјади денари

Приходи од јавни набавки
Останато

Вкупно

2024	2023
2.138	
1.196	129
3.334	129

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2024	2023
Потрошени материјали	786	579
Трошоци за ситен инвентар	11	-
Вкупно	796	579

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2024	2023
Бруто плати и надоместоци од плати	9.253	5.070
Останати со закон одобрени надоместоци за вработените	325	319
Вкупно	9.578	5.389

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Трошоци за енергија	316	269
Поштенски и телефонски услуги и интернет	283	157
Закуп на деловен простор	1.747	1.242
Трошоци за реклама	1.807	1.135
Отпис на побарувања	1.535	433
Банкарски услуги	202	60
Трошоци за репрезентација	634	99
Услуги за договор за дело	3.599	438
Останато	4.345	1.325
Вкупно	14.468	5.158

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Набавна вредност на опремата и нематеријалните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2024 година се како што следи:

во илјади денари	Опрема	Други средства	Вкупно	Нематериј. средства
Набавна вредност				
Состојба 1 јануари 2024 година	545		545	52
Нови набавки	336		336	175
Продажба/расход				
Состојба 31 декември 2024 година	881		881	227
Исправка на вредност				
Состојба 1 јануари 2024 година	199		199	2
Амортизација за 2024 година	59		59	10
Расход				
Состојба 31 декември 2024 година	258		258	12
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА	624		624	215

во илјади денари	Опрема	Други средства	Вкупно	Нематериј. средства
Набавна вредност				
Состојба 1 јануари 2023 година	183		183	
Нови набавки	362			52
Продажба/расход				
Состојба 31 декември 2023 година	545		545	52
Исправка на вредност				
Состојба 1 јануари 2023 година	183		183	-
Амортизација за 2023 година	16		16	2
Расход				
Состојба 31 декември 2023 година	199		199	2
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА	347		347	49

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

во илјади денари	2024	2023
Долгорочни пласмани	-	-
Вкупно	-	-

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања од купувачите во земјата	9.922	5.197
Вкупно	9.922	5.197

13. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Побарувања за повеќе платени даноци	2	2
Останати однапред платени трошоци	145	145
Побарувања врз основа на цесија	632	-
Останати побарувања	2.020	-
Побарување при посредување во осигурување	24.640	12.821
Вредносно усогласување на поб. при осиг.	-1.968	-433
Вкупно	25.471	12.536

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметка	1.310	662
Благајна	-	-
Вкупно	1.310	662

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. ЗАРАБОТУБАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31 декември 2024 година која е добиена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од МКД 1.582 илјади денари (2023:МКД добивка 294 илјади) и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2024 година од 500 (2023:500) пресметано е како што следи:

	2024	2023
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	1.582	294
Пондериран просечен број на акции во оптек	500	500
Основна заработувачка по акција во денари	3.164	588

16. КАПИТАЛ

Основна главнина

Со состојба на 31 Декември 2024, согласно тековната состојба од Централниот Регистер Основната Главнина на Друштвото изнесува 50.000 евра или 3.070 илјади денари.

Резерви

Резервите, кои со состојба на ден 31 Декември 2024 година изнесуваат 0 илјади денари.

17. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	9.495	6.783
Вкупно	9.495	6.783

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврска за данок на добивка	331	94
Обврски за плата	615	373
Обврски за придонеси на плата	334	187
Останати обврски	334	73
Обврски за примени аванси	-	200
Пасивни временски разграничувања	4344	656
Вкупно	5.958	1.583

19. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за позајмици спрема правни лица	13.715	4.750
Обврски за позајмици спрема физички лица	3.777	2.650
Вкупно	17.492	7.400

20. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема потенцијални обврски во смисла на судски спорови каде истото е тужено од страна на други друштва, ниту пак има дадено гаранции за други друштва или хипотеки на својот имот за обезбедување на обврски.

МИНТ ИНС АД, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

**21. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И КОЕФИЦИЕНТИ
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА**

Званичните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во илјади денари	2024	2023
1 ЕУР	61,49	61,49
1 УСД	58,88	55,65

22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОБА

По датумот на составување на билансот на состојбата не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

жиро сметка:
0

Назив на субјектот:
МИНТ ИНС СКОПЈЕ

Место:
0

Матичен број:
6464033

Даночен број:
4032009500778

контакт телефон:
0

ПРИЛОГ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12.2024 година

(во денари)

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
1.	А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001			
2.	І.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002			
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005		215,063	49,432
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009			
10.	Недвижности (011+012)	010			
10.а.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012			
11.	Постројки и опрема	013			
12.	Транспортни средства	014		71,119	72,866
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		553,104	273,728

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
1	2	3	4	Тековна година	Претходна година
14.	Биолошки средства				
15.	Аванси за набавка на материјални средства	016			
16.	Материјални средства во подготовка	017			
17.	Останати материјални средства	018			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	019			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	020			
20.	Вложувања во подружници	021			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	022			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	023			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	024			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	025			
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	026			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	027			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	028			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	029			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	030			
27.	Побарувања од поврзани друштва	031			
28.	Побарувања од купувачи	032			
29.	Останати долгорочни побарувања	033			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	034			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	035			
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	036			
33.	Залихи на сировини и материјали	037			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	038			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	039			
36.	Залихи на готови производи	040		14,705	4,080
37.	Залихи на трговски стоки	041			
38.	Залихи на биолошки средства	042			
		043			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
1	2	3	4	Тековна година	Претходна година
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045			
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047			
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		11,942,197	5,197,297
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			
45.	Побарувања од вработените	050		1,965	1,965
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		23,304,015	12,388,333
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059			
52.а.	Парични средства	060			
52.б.	Парични еквиваленти	061		701,429	511,871
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		608,679	150,324
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		145,282	145,282
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065			
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066			
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		3,070,480	3,070,480
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
1	2	3	4	Тековна година	Претходна година
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)				
63.	Законски резерви	071			
64.	Статутарни резерви	072			
65.	Останати резерви	073			
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	074			
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	075			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	076		1,650,162	1,356,164
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1,690,772	1,690,772
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	078			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	079			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	080			
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	081			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	082			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	083			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	084			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	085			
78.	Обврски спрема добавувачи	086			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	087			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	088			
81.	Обврски по заеми и кредити	089			
82.	Обврски по хартии од вредност	090			
83.	Останати финансиски обврски	091			
84.	Останати долгорочни обврски	092			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	093			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	094			
87.	Обврски спрема поврзани друштва	095			
88.	Обврски спрема добавувачи	096			
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	097		9,495,279	6,782,641
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	098			200,000
91.	Обврски кон вработените	099		312,782	186,689
92.	Тековни даночни обврски	100		614,782	373,182
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	101		352,702	93,662
		102			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
96.	Обврски по хартии од вредност	105		17,491,859	7,400,000
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		334,561	73,178
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		4,343,706	655,956
102.	ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111			
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот: Име, презиме и регистарски број _____
ЕМБГ:

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото _____
ЕМБС:

Во _____ 0
На ден 15.03.2025

Одговорно лице на субјектот
Христина Ивановиќ Блажевска



Раководител

жиро сметка:
0

Назив на субјектот:
МИНТ ИНС СКОПЈЕ

Место:
0

Матичен број:
6464033

Даночен број:
4032009500778

контакт телефон:
0

ПРИЛОГ 2

(во денари)

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

во периодот од 01.01 до 31.12.2024 година

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201			
2.	Приходи од продажба	202			
3.	Останати приходи	203		23,569,172	9,502,348
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	xxx	xxx	3,334,050	2,029,027
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		xxx	xxx
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207			
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208			
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209		1,112,581	848,009
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211			
11.	Останати трошоци од работењето	212		5,141,464	3,362,718
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		4,499,716	734,673
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		6,166,608	3,374,160

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215			
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		489,198	274,555
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		2,596,923	1,420,986
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		325,515	322,392
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		3,028,582	286,886
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		1,550,662	519,248
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234			
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		168	88

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
1	2	3	4	Тековна година	Претходна година
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241		5	6
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246			
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247			
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250			
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
40.	Данок на добивка	252			
41.	Одложени даночни приходи	253		409,788	93,662
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255			
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257			
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		38	21
				12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259			
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
во периодот од 01.01 до 31.12.2024 година

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ
1	2	3	4	Тековна година Претходна година
1.	Добивка за годината			
2.	Загуба за годината	269		
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) -	272		
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273		
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274		
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283		
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284		
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-
 (Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД)

--	--	--	--

Лице одговорно за составување на билансот: Име, презиме и регистарски број _____
 ЕМБГ:

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото _____
 ЕМБС:

Во _____ 0
 На ден 15.03.2025 година

Одговорно лице на субјектот
 (ристина Ивановиќ Блажевски)



Раководител

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на МИНТ ИНС АД, Скопје, Управителот го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на МИНТ ИНС АД Скопје во текот на 2024 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Завршна Сметка за 2024 година која се состои од: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Управителот на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2024	2023
Приходи	23.569	11.402
Останати оперативни приходи	3.334	129
Трошоци за вработените	-9.578	-5.389
Трошоци за сировини	-796	-579
Амортизација	-68	-18
Останати оперативни расходи	-14.468	-5.158
Оперативна загуба	1.992	388
Приходи од финансирање		
Расходи од финансирање		
Добивка пред оданочување	1.992	388
Данок од добивка	-410	-94
Добивка по оданочување	1.582	294

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари

	2024	2023
СРЕДСТВА		
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Материјални средства	624	347
Нематеријални средства	215	49
Останати долгорочни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	839	396
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Залихи	15	4
Побарувања од купувачи	9.922	5.197
Останати краткорочни побарувања	25.471	12.536
Побарувања по дадени заеми	-	-
Парични средства	1.310	662
Вкупно тековни средства	36.719	18.399
ВКУПНО СРЕДСТВА	37.558	18.795
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ		
Главнина		
Основна главнина	3.070	3.070
Акумулирана добивка	1.542	-41
	4.612	3.030
Долгорочни кредити		
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	9.495	6.783
Останати краткорочни обврски	1.615	927
Обврски по краткорочни кредити	17.492	7.400
ПВР	4.344	656
	32.946	15.766
ВКУНО ГЛАВНИНА РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	37.558	18.795

Скопје, мај 2025 година

Управител

